

Осигурување на имот



Информативен документ за осигурителниот продукт

Осигурителна компанија: Триглав Осигурување АД, Скопје
Продукт: Осигурување на машини од кршење

ПК-маш/25-12

Овој документ претставува краток преглед на информации за осигурителниот продукт и истиот не е прилагоден на вашите индивидуални потреби и барања. Целосните преддоговорни и договорни информации за продуктот се содржани во соодветните услови за осигурување, понудата, полисата за осигурување и други документи кои се доставуваат пред или при склучувањето на договорот за осигурување. Внимателно прочитајте ја целокупната документација за да бидете целосно запознаени со осигурителниот продукт.

Краток опис на продуктот

Со осигурување на машини од кршење се обезбедува осигурителна заштита од оштетување или уништување на машини, машински уреди, електрични уреди и инсталации, предизвикани од осигурени ризици.



Што е опфатено со осигурувањето?

- ✓ Со осигурувањето е опфатено секое уништување или оштетување на предмети, освен од ризиците кои се исклучени со условите за овој вид осигурување.



Дополнителни ризици

- ✓ Зголемени трошоци за поправка за прекувремена и ноќна работа, работа за време на празници и итен превоз.
- ✓ Трошоци за поправка во странство.



Што не е опфатено со осигурувањето?

- ✗ Преоптоварување и пренапон над дозволените технички граници.
- ✗ Недостатоци и пропусти постоечки пред склучување на осигурувањето.
- ✗ Неправилна употреба и прекршување на прописи, технички правила или заштитни мерки.
- ✗ Штети нанесени во гаранцискиот рок, трошоци за одржување, загуба на добивка.
- ✗ Останати исклучувања согласно условите за осигурување.



Дали постојат ограничувања?

- ! Сумите на осигурување, лимитите на покритието и учеството во штетата се дефинирани во договорот за осигурување.
- ! Исклучените предмети, исклучените опасности и исклучените трошоци се наведени во условите за осигурување.
- ! Задолжително во Триглав Осигурување да постои полиса за осигурување од пожар на осигурените предмети и објектот во кој се наоѓаат.



Каде важи осигурувањето?

- ✓ Осигурувањето важи на територија на Република Северна Македонија односно на местото што е наведено во полисата.



Потребна документација за прием во осигурување

- Валиден документ за идентификација на осигуреникот (лична карта или пасош)
- Спецификација на осигурените предмети и друго по барање на осигуреникот.



Кои се обврските на осигуреникот?

- Да пријави кај осигурителот настанување на осигурен случај најдоцна во рок од три дена од денот кога дознал за истиот.
- Да му ги достави сите податоци на осигурителот и други докази кои се потребни за утврдување на причината, опсегот и висината на штетата.
- Да го известат осигурителот за промена на своето име или адреса на живеење во рок од 15 дена од денот на промената.
- Плаќање на осигурителната премија во договорениот рок и на договорениот начин.
- Да ги исполни сите други обврски утврдени во општите услови за осигурување од кршење машини.



Кога и како се врши плаќањето?

Договарачот на осигурувањето ја плаќа премијата при преземање на полисата, освен ако поинаку не е договорено. Премијата може да се плати во готово, со платежна картичка и преку порталот за плаќање премија (<https://e-osiguruvanje.triglav.mk/naplata/naplata>), во согласност со тоа како е договорено.



Кога започнува и кога престанува да важи осигурувањето?

Осигурувањето започнува во 24:00 часот на денот чиј датум е запишан во полисата како датум на почеток на осигурувањето, а завршува во 24:00 часот на денот чиј датум е запишан во полисата како датум на истекување на осигурувањето.



На кој начин може да се прекине осигурувањето?

Договорот за осигурување престанува со завршување на периодот за кој е склучен. Во останати случаи договорот за осигурување престанува да важи со отуѓување или со уништување на осигурените предмети по настанување на осигурен случај.